



**ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**АМБУЛАНТНО ПОЛИКЛИНИЧКИ  
МОРБИДИТЕТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА,  
2019**

**HEALTH CARE ACTIVITIES IN PRIMARY CARE IN REPUBLIC  
OF NORTH MACEDONIA, 2019**

## ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

В.Д. Директор Доц. д-р Шабан МЕМЕТИ

### **Оддел за здравствена статистика и публицистика**

М-р. д-р Вјоса Речица  
*Раководител на Оддел*

Дипл.м.с. Весна Зафировска Одговорен  
техничар,

Дипл.м.с. Јованка Трпковска Самостоен  
медицински статистичар

Дипл.м.с. Јасмина Тахири Самостоен  
медицински статистичар

Дипл.м.с. Надежда Лисинац Самостоен  
медицински статистичар

Дипл.м.с. Даниела Дуковска Самостоен  
медицински статистичар

Флорие Фејзула  
Здравствен статистичар

Дипл.мед тех. Мурем Рамадани Самостоен медицински  
статистичар

### **Техничка обработка:**

Борче Андоновски  
Сузана Дунгевска

### **Соработници:**

Центри за јавно здравје во Република Северна Македонија  
Дипл. ел. инж. Слободан Мицајков

## ВОВЕД

Публикацијата “Амбулантно поликлинички морбидитет во Република Северна Македонија, 2019 “ (Публикација) е изработена од Одделот за здравствена статистика и публицистика во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија (ИЈЗ).

Публикацијата е поделена во шест дела: (1) здравствена заштита на деца; (2) Здравствена заштита на училишни деца и младина; (3) Општа медицина; (4) Здравствена заштита на жени; (5) Здравствена заштита на уста и заби; (6) Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и медицина на труд.

Податоците за утврдените заболувања и состојби во амбулантно- поликлиничката здравствена дејност се собрани согласно Законот за евиденции во областа на здравството, преку збирните евиденции од здравствените установи кои ги доставуваат до регионалниот Центар за јавно здравје (ЦЈЗ) на чие подрачје се наоѓаат, а потоа ЦЈЗ збирните евиденции за подрачјето кое го покрива ги доставува до ИЈЗ согласно утврдената динамика во Законот за евиденции во областа на здравството. Врз основа доставените податоците ИЈЗ изготвува збирни извештаи за целата држава според одредените здравствени дејности.

Заболувањата и состојбите утврдени во амбулантно поликлиничките служби се шифрирани со категории од Меѓународната статистичка класификација на болестите и сродните здравствени проблеми - Десетта ревизија (МКБ-10), презентирани преку проширени листи за морбидитет предложени од Светската здравствена организација (СЗО) при што се додадени податоци за заболувања или состојби кои се карактеристични во нашата земја.

Податоците за утврдените заболувања и состојби во Публикацијата се презентирани според општини, здравствени региони, статистички региони и вкупно за Македонија.

Морбидитетот за утврдените заболувања и состојби е прикажан на 10000 соодветно население по групи на заболувања во сите амбулантно- поликлиничките дејности.

Во Публикацијата е дадена и структура на најзастапени утврдени групи на заболувања и состојби во секоја амбулантнополиклиничка дејност презентирани вкупно за Македонија и по статистички региони.

Во Делот 1 представени се заеднички податоци (комплетна структура по возраст) за групи на заболувања дијагностицирани во амбулантно- поликлиничките дејности за: здравствена заштита на деца, здравствена заштита на училишни деца и младина и општа медицина.

Публикацијата дава информации за сите научни и стручни кадри кои треба да ја согледаат здравствената состојба на населението во Македонија, во здравствените региони и во поедини општини.

## **INTRODUCTION**

The publication "Health Care Activities in Primary Care" in the Republic of Northern Macedonia, 2019" (Publication) was prepared by the Department for Health Statistics and Publication at the Institute of Public Health of the Republic of North Macedonia (IPH).

The publication is divided into six parts: (1) children's health care; (2) health care of school children and youth; (3) General medicine; (4) women's health care; (5) oral and oral health care; (6) summary report for children, school children and youth, general medicine and occupational medicine.

The data for the determined diseases and conditions in the outpatient and polyclinic health activity are collected in accordance with the Law on Records in the Field of Health, through the summary records from the health institutions that submit them to the regional Center for Public Health (CJZ) in which area they are located. The summary records for the area CJZ covers shall be submitted to the IPH in accordance with the dynamics established in the Law on Records in the Field of Health. Based on the submitted data, the IPH prepares summary reports for entire country according to the specific health activities.

Diseases and conditions identified in outpatient clinics are coded with categories from the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision (ICD-10), presented through extended morbidity lists proposed by the World Health Organization (WHO), for diseases or conditions that are characteristic of our country

The data on the identified diseases and conditions in the Publication are presented by municipalities, health regions, regions and in total for Macedonia.

Morbidity rate for the identified diseases and conditions is calculated in 10000 respective populations by groups of diseases in all outpatient activities separately.

The Publication also gives a structure of the most represented identified groups of diseases and conditions in each outpatient activity presented in total for Macedonia and by statistical regions.

Part 1 presents common data (complete structure by age) for groups of diseases diagnosed in outpatient activities for: health care for children, health care for school children and youth and general medicine.

The Publication provides information to all scientific and professional staff who should consider the health status of the population in the Republic of North Macedonia, in the health regions and municipalities.

**Табела ( Том 1 ) здравствена заштита на деца**  
**Table ( Volume 1 ) children's health care**

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>
1	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во Република Северна Македонија, 2019 стапка/ 10000 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019 Rate/ 10000 (urban+rural)</i>	1
2	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во Република Северна Македонија, 2019 стапка/ 10000 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019 Rate/ 10000 (urban+rural)</i>	15
3	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село) , сите организации 2019 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	17
4	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село), сите организации 2019 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia 2019 (urban+rural)</i>	32
5	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (urban+rural)</i>	36
6	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца во Република Северна Македонија 2019 (град) <i>T15 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services in Republic of North Macedonia 2019 (urban)</i>	37
7	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца во Република Северна Македонија 2019 (село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services in Republic of North Macedonia 2019 (rural)</i>	38
8	5 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и возраст во , 2019 (град+село) <i>5 most frequent diseases diagnosed in Children Health Services by sex and age, in 2019 (urban+rural)</i>	39
9	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на деца по пол, возраст и општини во , 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Children Health Services by Sex, Age and Municipalities in 2019 (urban+rural)</i>	41
10	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по региони, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Regions in , 2019 (urban+rural)</i>	43
11	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по пол и региони, стапка/ 10000 жители 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by Regions, rate/10000 citizens 2019 (urban+rural)</i>	44

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>
12	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по здравствени региони 2019(град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services Health Regions in , 2019 (urban+rural)</i>	45
13	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по здравствени региони , стапка/10000 жители 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services Health Regions in , rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	47

### **Слики**

### **Figures**

1	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	34
2	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на деца по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) стапка/10000 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Children Health Services by sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000</i>	35

**Табела ( Том 2 ) заболувања во дејноста за училишни деца и младина Table  
( Volume 2 ) Diseases - Diagnosed in School-Children and Youth Health Services**

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>
14	Утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина по пол и возраст во Република Северна Македонија 2019 стапка/10000 жители (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in School-Children and Youth Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia 2019 rate/ 10000 (urban+rural)</i>	1
15	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по пол и возраст во Република Северна Македонија 2019 стапка/ 10000 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia 2019 rate/ 10000 (urban+rural)</i>	20
16	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село) , 2019 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children ang Youth Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019</i>	22
17	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село) , сите општини 2019 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children ang Youth Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019</i>	45
18	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (urban+rural)</i>	50
19	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град) <i>15 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (urban)</i>	51
20	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (rural)</i>	52
21	5 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на училишни деца и младина по пол и возраст во 2019 (град+село) <i>5 most frequent diseases diagnosed in School-Children and Youth Health Services by sex and age, in 2019 (urban+rural)</i>	53

<b>Број</b> <i>Number</i>	<b>Наслов</b> <i>Title</i>	<b>Стр.</b> <i>Page</i>
22	Утврдени заболувања во дејноста за училишни деца и младина по пол, возраст и општини во , 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in School-Children and Youth Health Services by Sex, Age and Municipalities in , 2019 (urban+rural)</i>	57
23	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по географски региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	59
24	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по здравствени региони во Република Северна Македонија 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Health Regions in Republic of North Macedonia 2019 (urban+rural)</i>	60
25	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по здравствени региони во Република Северна Македонија 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Health Regions in Republic of North Macedonia 2019 (urban+rural)</i>	61
26	Удврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по здравствени региони во Република Северна Македонија, стапка/10000 жители 2019(град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services in Health Regions in Republic of North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	63

### **Слики** *Figures*

3	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services by sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	48
4	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за училишни деца и младина по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) стапка/10000 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in School-Children and Youth Health Services by sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000</i>	49



**Табела ( Том 3 ) Утврдени заболувања во дејноста општа медицина**  
**Table ( Volume 3 ) Diseases - Diagnosed in General Practice Services**

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>
27	Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во 2019, стапка/ 10000 жители (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex and Age in 2019, Rate/ 10000</i>	1
28	Utvrdeni zaboluvawa (subtotali) vo dejnosta op{ta medicina po pol i vozrast vo 2019, stapka/ 10000 `iteli (grad+selo) <i>Utvrdeni zaboluvawa (subtotali) vo dejnosta op{ta medicina po pol i vozrast vo 2019, stapka/ 10000 `iteli (grad+selo)</i>	19
29	Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село) 2019 <i>Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex and Age Republic of North Macedonia 2019</i>	21
30	Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село), сите општини 2019 <i>Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex and Age Republic of North Macedonia 2019</i>	40
31	15 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in General Practice Service in Republic of North Macedonia 2019 rate/10000 (urban+rural)</i>	44
32	15 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град) <i>15 most frequent diseases diagnosed in General Practice Service in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (urban)</i>	45
33	15 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in General Practice Service in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (rural)</i>	46
34	5 најчести утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол и возраст во , 2019 (град+село) <i>5 most frequent diseases diagnosed in General Practice Services by sex and age, in , 2019 (urban+rural)</i>	47
35	Утврдени заболувања во дејноста општа медицина по пол, возраст и општини во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in General Practice Services by Sex, Age and Municipalities in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	49
36	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по географски региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	52
37	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по географски региони во Република Северна Македонија, стапка/ 10000 жители 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	53

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>
38	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по здравствени региони во Република Северна Македонија 2019(град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Health Regions in Republic of North Macedonia 2019(urban+rural)</i>	54
39	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по здравствени региони во Република Северна Македонија, стапка/10000 жители 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services in Health Regions in Republic of North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	56

### **СЛИКИ**

### **Figures**

5	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services by sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	42
6	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста општа медицина по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) стапка/10000 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in General Practice Services by sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000</i>	43

Табела ( Том 4 ) Утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени  
*Table ( Volume 4 ) Diseases - Diagnosed in Women Health Services*

Број <i>Number</i>	Наслов <i>Title</i>	Стр. <i>Page</i>
40	Утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени по возраст во Република Северна Македонија, 2019, стапка/ 10000 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Women Health Services by Age in Republic of North Macedonia, 2019, Rate/ 10000 (urban+rural)</i>	1
41	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по возраст во Република Северна Македонија, 2019, стапка/ 10000 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Woman Health Services by Age in Republic of North Macedonia, 2019, Rate/ 10000 (urban+rural)</i>	9
42	Утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на жени во (град+село), сите општини 2019 <i>Diseases - Diagnosed in Woman Health Services in 2019</i>	10
43	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста за здравствена заштита на жени во (град+село) , сите општини 2019 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Woman Health Services in 2019</i>	20
44	15 најчести утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени во Република Северна Македонија 2018, стапка/ 10000 (град+село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (urban+rural)</i>	24
45	15 најчести утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (urban)</i>	25
46	15 најчести утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services in Republic of North Macedonia 2019, rate/10000 (rural)</i>	26
47	5 најчести утврдени заболувања во дејноста за здравствена заштита на жени по возраст во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>5 most frequent diseases diagnosed in Women Health Services by age, in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	27
48	Утврдени заболувања во дејноста здравствена заштита на жени по возраст и општини во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Women Health Services by Age and Municipalities in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	29
49	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по географски региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	30
50	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по географски региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	31

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>
51	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по здравствени региони во 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Health Regions in 2019 (urban+rural)</i>	32
52	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени по здравствени региони во ,стапка/10000 жители 2019(град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in Health Regions in , rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	34

### **СЛИКИ** *Figures*

7	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in municipalities in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	22
8	Утврдени заболувања (субтотали) во дејноста здравствена заштита на жени во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) стапка/10000 <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Women Health Services in municipalities in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000</i>	23

**Табела ( Том 5 ) Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите/ Table ( Volume 5 ) Diseases - Diagnosed in Dental Health Services**

<b>Број</b> <i>Number</i>	<b>Наслов</b> <i>Title</i>	<b>Стр.</b> <i>Page</i>
53	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол и возраст во Република Северна Македонија 2019, стапка/10000(град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia 2019 , Rate/10000 (urban+rural)</i>	1
54	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол и возраст во Република Северна Македонија (град+село), сите организации 2019 <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019</i>	4
55	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите во Република Северна Македонија 2019, стапка/ 10000 (град+село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services in Republic of North Macedonia2019, rate/10000 (urban+rural)</i>	12
56	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите во Република Северна Македонија 2019 (град) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services in Republic of North Macedonia2019, (urban)</i>	13
57	15 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите во Република Северна Македонија2018 (село) <i>15 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services in Republic of North Macedonia2018, (rural)</i>	14
58	5 најчести утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол и возраст во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>5 most frequent diseases diagnosed in Dental Health Services by sex and age, in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	15
59	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол, возраст и општини во , 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex, Age and Municipalities in , 2019 (urban+rural)</i>	19
60	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по географски региони во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	23
61	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по географски региони во Република Северна Македонија, стапка/ 10000 жители 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Dental Health Services in Geographical Regions in Republic of North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	24
62	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по здравствени региони во Република Северна Македонија 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services Health Regions in Republic of North Macedonia 2019 (urban+rural)</i>	25
63	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по здравствени региони во Република Северна Македонија, стапка/10000 жители 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services Health Regions in Republic of North Macedonia, rate/10000 citezens 2019 (urban+rural)</i>	27

<b>Број</b>	<b>Наслов</b>	<b>Стр.</b>
<i>Number</i>	<i>Title</i>	<i>Page</i>

---

**СЛИКИ**  
***Figures***

<b>9</b>	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural)</i>	10
<b>10</b>	Утврдени заболувања во дејноста за заштита и лекување на устата и забите по пол во Република Северна Македонија, 2019 (град+село) стапка/10000 <i>Diseases - Diagnosed in Dental Health Services by Sex in Republic of North Macedonia, 2019 (urban+rural) rate/10000</i>	11

Табела ( Том 6 ) Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и медицина на труд *Table ( Volume 6 ) children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)*

Број <i>Number</i>	Наслов <i>Title</i>	Стр. <i>Page</i>
64	Утврдени заболувања (субтотали) во амбулантно диспанзерските дејности по пол во Република Северна Македонија, 2019 Збирни прегледи за деца, училишни деца и младина, општа медицина и медицина на труд <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Ambulatory and Dispensary Services (children, ) by Sex in Republic of North Macedonia, 2019</i> <i>children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)</i>	1
65	Вкупно утврдени заболувања (субтотали) во амбулантно диспанзерските дејности по пол и возраст во Република Северна Македонија, 2019 деца, удм, општа, мт(град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Ambulatory and Dispensary Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019 children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)</i>	3
66	Утврдени заболувања во амбулантно диспанзерските дејности по пол и групи заболувања за 2019 година деца, удм, општа, мт (град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Ambulatory and Dispensaries Institutes by Sex and Group of Diseases 2018 children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)</i>	5
67	Утврдени заболувања во амбулантно диспанзерските дејности по пол и групи заболувања за 2019 година деца, удм, општа, мт(град+село) II <i>Diseases - Diagnosed in Ambulatory and Dispensaries Services by Sex and Group of Diseases 2019 children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural) II</i>	28
68	Утврдени заболувања (субтотали) во амбулантно диспанзерските дејности по пол и возраст во , 2019 стапка/ 10000 (град+село) <i>Diseases - Diagnosed (groups) in Ambulatory and Dispensary Services by Sex and Age in Republic of North Macedonia, 2019 rate/ 10000 (urban+rural)</i>	31

**СЛИКИ**  
***Figures***

11	Утврдени заболувања во амбулантно диспанзерските дејности по пол и групи заболувања за 2019 година, деца, удм, општа, мт(град+село) <i>Diseases - Diagnosed in Ambulatory and Dispensaries Institutes by Sex and Group of Diseases 2019, children - school children and youth - general practice - occupation health (urban+rural)</i>	2
----	---	---